



ОГЛАС БР.04/2022 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	РД/решение/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/4 Прва електронска јавна аукција	Градежно неизградено земјиште 11175 м ² , К.П.652/7, И.Л.1389, Место викано „Под Насип“, КО Јосифово	10.940,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или (Место викано „Под Насип“, КО Јосифово) од 14.04.2022 до 20.04.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
2	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-12/7-3 Прва електронска јавна аукција	Згради во останато стопанство 148 м ² - лоџии, балкони и тераси 17 м ² - гаража бр.12, 13 м ² - гаража бр.13, 13 м ² - помошни простории бр.19, 5 м ² - помошни простории бр.20, 5 м ² К.П.бр.11880, И.Л.12866, КО Кавадарци - помошни простории 169 м ² - помошни простории 146 м ² (заедничка сопственост), К.П.11880, И.Л.12767, КО Кавадарци	6.315.378,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кавдарци на ул.4-ти Јули бр.1/1-3 на 15.04.2022 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
3	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/2 Прва усна јавна аукција	Деловен простор 50м ² , К.П.1976/1, И.Л.56851, КО Скопје, Центар 2	3.525.180,00	Разгледување: Во Скопје, Центар 2, ул. С.Аљенде бр 53/1,П/1 од 18.04.2022 до 20.04.2022 г. од 9 до 13 ч. Усна јавна аукција: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., во просториите на РД Струмица Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
ДВИЖНИ СТВАРИ				
4	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-28/7-7/8 Втора Усна слободна комерцијална продажба	Трафостаница Energoinvest/BTS 4 10/04	/	Разгледување: Во Скопје ул. Првомајска бр 9/9 на 14.04.2022 г. од 11 до 14 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., во просториите на РД Прилеп Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
5	Регионална дирекција Струмица бр.28-177/3-1 Втора електронска јавна аукција	Постројка за дробење и сепарирање на кварцен песок, FAGRAM, 1980 година	1.347.234,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица ул. Гоце Делчев бр.107 од 14.04.2022 до 20.04.2022 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Љубица Покрајчева, тел.071/305-479
6	Регионална дирекција Штип бр.28-37/1 Прва електронска јавна аукција	Машини за производство на текстилни производи и дополнителна опрема, количина 140 (машини за шиење, еглање, копчање, рупичарка, ибердек, стол за пеглање, за мотање конец, компресор, преса, бансек со маса и дополнителна опрема)	1.031.450,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Македонска Каменица ул. 14-ти јуни бб, од 13.04.2022-20.04.2022 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
7	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-24/09/20/7 Прва електронска јавна аукција	Машина ЦНЦ 2006, MIKROSAM BREVETTO	1.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Гостиражни Долнени, (во просториите на Резба ДОО) на 15.04.2022 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
8	Регионална дирекција Прилеп бр.2819-13/7-17 Четврта Усна слободна комерцијална продажба	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година Машина, Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330 ТМВ IVECO 4400ET/LD440ET4TT, PP-8079-AC, 1999 година Апарат за мерење на зафатнина и течење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VR1, 2017 година	/	Разгледување: Во Прилеп ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 15.04.2022 г. од 11 до 13 ч. Усна слободна комерцијална продажба: На 29.04.2022 г. од 11 до 13 ч. во просториите на РД Прилеп Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
9	Регионална дирекција Скопје бр.28-16/5 Втора електронска јавна аукција	ПМВ PEUGEOT PARTNER, SK-960-PR, 2006 година ПМВ FORD FUSION, SK-962-UD, 2005 година	90.000,00 75.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, на 19.04.2022 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
10	Регионална дирекција Скопје бр.28-16/4 Прва електронска јавна аукција	ПМВ AUDI Q7, SK-2208-AN, 2006 година ПМВ MITSUBISHI LANCER CYO, SK-9110-AB, 2008 година	615.000,00 280.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино ул. Железничка бб,секој работен ден од 9-16 ч. Јавна аукција: На 29.04.2022г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279

- За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА** (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 20.04.2022 година (среда), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наведување на недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наведување и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- За стварите кои се предмет на **УСНА ЈАВНА АУКЦИЈА** може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 20.04.2022 година (среда), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Сите заинтересирани лица кои го исполниле условот со уплата на депозит ќе учествуваат на усната јавна аукција која ќе се одржи во просториите на Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Струмица, на ден 29.04.2022 година (петок) од 11:00 до 13:00 часот. Јавната аукција ќе биде одржана усно. Условите за учество на усното јавно наведување и упатства за наведување ќе бидат дадени од страна на овластените службени лица од Управата за јавни приходи пред одржување на аукцијата и на денот на одржување на истата. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на усната јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. Понудувачите чија понуда не е прифатена ќе бидат известени по заклучувањето на усната јавна аукција а депозитот ќе им биде вратен.
- За стварите кои се предмет на **ЕЛЕКТРОНСКА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА** (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за заплениети предмети (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 29.04.2022 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Усна слободна комерцијална продажба: * Сите заинтересирани лица да достават понуди за усна слободна комерцијална продажба, понудата треба да се достави во затворен коверт со назнака **ПОНУДА ЗА СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА ПО ОГЛАС БР. 04/2022, (НЕ ОТВАРА)** до УЈП - Регионална Дирекција Прилеп, Одделение за наплата на долгови до ден 20.04.2022 година до 16 часот. Одржувањето на усната слободната (комерцијална) продажба-отварање на понудите е на ден 29.04.2022 година (петок) од 11,00 до 13,00 часот. Во понудата потребно е да се достават податоци за контакт: телефон и е-маил адреса на кои на ден 29.04.2022 година ќе може да се извести лицето чија понуда е прифатена. Стварите се продаваат по системот видено-купено.